

Врз основа на член 29 став (4) од Законот за бесплатна правна помош

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 161/09), министерот за правда донесе

**П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  
БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ ЗА  
ПРАВНА ПОМОШ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за правна помош.

**Член 2**

Барањето за запишување во регистарот на адвокати се поднесува на Образец со формат А4 на бела хартија кој содржи: податоци за подносителот на барањето (име и презиме на адвокатот, адреса на живеење и телефонски број, седиште на канцеларијата и општина), број и датум на потврдата дека е запишан во регистарот на Адвокатската комора на Република Македонија, датум и место, место за адвокатски штембил и потпис на подносителот на барањето.

**Член 3**

Образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за права помош е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Број 01-1931/1  
07.05. 2010 година  
С к о п ј е

МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА,  
Михајло Маневски

Образец

**Б А Р А Њ Е**  
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ ЗА ПРАВНА ПОМОШ

1.Податоци за подносителот на барањето

---

---

(име и презиме )

---

---

(адреса на живеење и телефонски број)

---

---

( седиште на канцеларијата и општина)

---

---

2. Број и датум на потврдата дека е запишан во регистарот на Адвокатската комора на  
Република Македонија

---

---

---

Датум и место  
барањето

М .П

Подносител на

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(потпис)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

**П Р А В И Л Н И К**  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА Б А Р А Њ ЕТО ЗА  
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ

Скопје, мај 2010 година